

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ИПИС ЗА ПЕРЦЕПЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ ЗА**-СТАВОВИ ВО ОДНОС НА РЕФЕРЕНДУМОТ-**


24.09.2018 година

Почитувани,

Институтот за Политички Истражувања од Скопје (ИПИС) спроведе истражување во периодот помеѓу 15 и 18 Септември 2018 на 1110 полнолетни испитаници на ниво на Република Македонија. Во истражувањето граѓаните ги изразуваа своите ставови за претстојниот референдум. Заради запазување на релевантноста и непристрасноста на истражувањето, беше креиран непристрасен и објективен прашалник врз база на кој подоцна беше спроведена анкетата. Истражувањето беше реализирано со користење на случаен примерок кој беше стратификуван за да се запази репрезентативноста на населението во Република Македонија. Во него беа запазени демографските специфики на населението како полова структура, старосни групи, степен на образование и етничка припадност, со соодветна поделба на испитаниците според местото на живеење и регионалната застапеност, со тоа што Скопје беше земено како посебна целина заради своите посебности. Во прилог се резултатите од истражувањето во однос ставовите за референдумот.

Каков е вашиот став во однос на референдумот закажан на 30.09 (за прифаќање на договорот со Грција)		
	Август	Септември
Ќе гласам ЗА	43.2	43.4
Ќе гласам ПРОТИВ	22.0	10.9
НЕ гласам/ќе БОЈКОТИРАМ	22.7	28.7
Не знам/НО	12.1	17.0
Вкупно	100.0	100.0

Табела 1



Графикон 1

Од споредбата помеѓу истражувањето спроведено во Август и најновото од септември се забележува дека нема значајни промени кај испитаниците кои ќе излезат на референдумот и ќе гласаат ЗА, додека има намалување кај оние кои се ПРОТИВ, за сметка на зголемувањето на оние кои НЕМА да гласаат/ќе БОЈКОТИРААТ. Зголемен е и бројот на неопределените. Овие трендови беа очекувани со оглед на тоа дека практично не постои кампања за референдумот која би повикувала на гласање против, додека најактивни се кампањите за гласање ЗА и кампањата БОЈКОТИРАМ (претежно на социјалните мрежи).

Во моментот кога беше завршено истражувањето (18.09.2018), 54,3% од граѓаните изјавиле дека ќе гласаат на референдумот (43,4% за и 10,9% против). Во деновите до референдумот се очекува натамошен пад на оние кои би гласале против со оглед на отсуство на кампања која би ги мотивирала да гласаат, но и одреден пораст кај оние кои би гласале ЗА, како и оние кои ќе се одлучат да БОЈКОТИРААТ.

Треба да се напомене и дека процентите во анкетата се однесуваат на гласачите со место на живеење во Република Македонија, додека во избирачкиот список се опфатени и голем број на граѓани кои во моментот не живеат во РМ. Според нашите податоци за бројот на гласачи со место на живеење во РМ, а добиени посредно преку различни дата бази на податоци, **во моментот на спроведување на истражувањето, на референдумот би гласале околу 42% од граѓаните запишани во избирачкиот список.** Со оглед на дозволената маргинална грешка од +/-3% во анкетата, **процентот на оние кои би излегле на референдумот заклучно со 18.09.2018 е во опсегот помеѓу 39% и 45% од граѓаните запишани во избирачкиот список.**

НАПОМЕНА:

Одговорите ја одразуваат демографската структура на испитаниците и нивните преференци и ставови. Сите истражувања на Институтот се подложни на статистичка грешка која изнесува +/- 3 % . Поради тоа сите резултати претставени во извештајот можат да се движат во тој интервал.

Со почит,

Владимир Божиновски

Институт за Политички Истражувања - Скопје (ИПИС)

тел. +389 70 269 828

www.ipis.org.mk